

ЌЕ ИМААТ ЛИ СИЛА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ДА ГО ДИСЦИПЛИНИРААТ СОПСТВЕНОТО ЧЛЕНСТВО?

Македонија е повторно на тест. И повторно со ново задолжение, или бенчмарк, од Европската унија. Конечно да направиме избори во кои ќе нема убиства, пукања и полнења кутии. Едноставно, тоа мораме да го направиме, затоа што очигледно дека покрај проблемот со името кој го имаме со Република Грција, изборите ни стануваат втор важен сегмент за докажување или за владеење на демократијата во земјава. И тоа веднаш и сега. Напролет, во март за кога се закажани редовните претседателски и локални избори. Дотогаш Владата на Република Македонија мора да работи на подготовките и да спроведе беспрекорно чисти избори.

Времето за поправање на грешката од минатите избори, кои беа само пред неколку месеци, полека изминува. Март е месецот кога сите ние, пред сè, Владата на Република Македонија, која по дифолт е надлежна за спроведување на изборите, ќе имаме можност да ја поправиме сликата за нашата земја. Всушност, претседателските и локалните избори се поправниот испит, кој едноставно мораме да го положиме. Но, секако мораме предвид да го имаме фактот дека "чистите" избори не зависат само од граѓаните на Република

Македонија, туку многу повеќе од политичките партии, под чие менторство најчесто и се случуваат инцидентите. Чести се случаите кога сторителите на изборните нерегуларности, соочувајќи се со затворска казна, многу јасно пред судските органи, соопштуваат дека истите ги сториле под "партиска директива". Всушност, токму ова признание ја отвора вратата на една сосема друга, но очигледно одржлива врска, која функционира!

Минатогодишната "касапаана", која ја најави лидерот на Демократската партија на Албанците, Мендех Тачи, по сè изгледа целосно се реализира. Таков збир на нерегуларности, проследени со убиство, пукање, киднапирање и што уште не, требаше (ако веќе мораше) да се случат во раните деведесетти години, кога Р Македонија се сметаше за млада демократија. Но, проектирањето на една ваква слика во 2008 година, кога нашава земја се наоѓа пред портите на ЕУ, навистина е срамно, без оглед на тоа што главните нерегуларности беа направени од страна на албанските гласачи, кои во битката за превласт очигледно не избираа средства и начин. Некои отидоа дотаму што се дрзнаа тоа да го прават и пред меѓународната заедница која, како што соопшти подоцна, буквално била шокирана од нивната смелост!

Конечно заврши долгата, тензиона, но и досега најеуфорична изборна трка во САД. Америка го доби новиот, четириесет и четврти, претседател. Тоа е демократот Барак Обама, кој во изборниот ринг го победи републиканецот Џон Меккејн. Меккејн ги изгуби изборите. Не успеа да ја продолжи традицијата на десницата во Америка, и да биде наследник на Џорџ Буш во Белата куќа. Но, достоинствено го призна поразот. Во говорот по официјалното објавување на Бараковата победа, сенаторот Меккејн ги повика своите симпатизери да го прифатат неговиот, односно заедничкиот претседател на САД, неговиот доверашен противкандидат Обама. Затоа што тоа е Америка. Затоа што тоа е демократија. Поразите се прифаќаат достоинствено, без приговор, почитувајќи го соперникот. Нема поплаки, нема полнења кутии, нема господин граѓанин, нема мој и твој претседател. Има само еден шеф на држава, оној кој ќе победи на изборите.

Неспорен е фактот дека Република Македонија е далеку од еден ваков изборен процес. Од една ваква демократичност. Всушност, за жал, тоа и успеавме да го покажеме на последните вонредни парламентарни избори, кои ги завршивме со безброј насилства и човечка жртва. Попусти се сега судските процеси, кои се водат во македонските судови за прекршителите на изборниот процес. Попусти се затворските притвори, драконските казни, и посочувањата на имињата и презимињата на прекршителите. Попусти се процентите дека во деведесет отсто од нашава земја изборите биле скандинавски, додека во останатите десет проценти (каде претежно живее албанско население), типично балкански. Попусти! Најновиот Извештај на европската Комисија, токму нив, изборните нерегуларности, меѓу останатото ги посочува како најголем проблем во Р Македонија. Отсега натаму секој нареден изборен циклус ќе биде нов тест за демократијата во земјава.

И по осумнаесет години спроведување избори Македонија повторно и повторно е на тест! Повторно на тест, и повторно со ново задолжение, или бенчмарк, ако сакате, од ЕУ. Конечно да направиме избори во кои нема да има убиства, пукања и полнења кутии. Едноставно, тоа мораме да го направиме затоа што очигледно, покрај проблемот со името кој го имаме со Р Грција, изборите ни стануваат втор важен сегмент за



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

СОНУВА СКАНДИНАВСКИОТ ИЗБОРЕН СОН?



ЌЕ ГО ПОМИНЕМА ЛИ ИЗБОРНИОТ ТЕСТ И ЌЕ ИЗЛЕЗЕМА ОД МРАЧНИОТ БАЛКАНСКИ ТУНЕЛ?

доказување или за владеење на демократијата во земјава. И тоа веднаш и сега. Напролет, односно во март, за кога се закажани редовните претседателски и локални избори. Дотогаш Владата на Република Македонија мора да работи на подготовките и да спроведе беспрекорно чисти избори.

ЕВРОПА НЕ ЈА ИНТЕРЕСИРААТ ПРОЦЕНТИ

Дали во Република Македонија се можни избори без насилство? Дали Македонија може дефинитивно да стане имуна на нерегуларности? Дали поголемиот дел од граѓаните на нашава земја ја разбираат пораката на Унијата, кога станува збор за избори? И конечно, дали оној дел од Република Македонија, во кој претежно живее албанско население, а каде по правило се случуваат неправилности, ќе ѝ дозволи на државата, а со тоа и на сите нас, да излеземе од мрачниот балкански тунел? Овие прашања не се нови. Овие прашања си ги поставуваме пред секои избори, но по сè изгледа не ја разбираме нивната порака, а уште помалку пораката која Европа ни ја испраќа по завршувањето на секој изборен циклус. Не можеме да замијиме пред фактот дека инцидентите станаа редовен декор на секои избори. Токму затоа овој пат мораме навистина

да се потрудиме да направиме скандинавски избори на целата територија, бидејќи Европа ја гледа Република Македонија како целина, а не според процентуалната застапеност на инцидентите.

Времето за поправање на грешката од минатите избори, кои се одржаа пред неколку месеци, полака изминува. Март е месецот кога сите ние, пред сè, Владата на Република Македонија, која по дифолт е надлежна за спроведување на изборите, ќе ја имаме можноста да ја поправиме сликата за нашата земја. Всушност, претседателските и локалните избори се поправниот испит, кој мораме да го положиме. Но, секако предвид мораме да го имаме и фактот дека "чистите" избори не зависат само од граѓаните на Република Македонија, туку многу повеќе од политичките партии, под чие менторство најчесто и се случуваат инцидентите. Чести се случаите кога сторителите на изборните нерегуларности, соочувајќи се со затворска казна, многу јасно пред судските органи соопштуваат дека истите ги сториле под "партиска директива". Имено, токму ова признание ја отвора вратата на една сосема друга, но очигледно одржлива врска, која функционира!

Значи, скандинавски избори се сосема можни во Република Македонија, само доколку политичките партии се најдат на висината на својата демократска зрелост и функција. Јавна тајна е фактот

дека речиси сите политички партии функционираат под строго определена партиска хиерархија. Партиската послушност е дел од функционалното партиско милје, кое дефинитивно може да биде клуч за решението на изборните нерегуларности. Но, дали политичките партии, особено оние од албанскиот блок, се подготвени на ваков чекор?

КАКВИ ИЗБОРИ САКААТ АЛБАНЦИТЕ?

Минатогодишната "каспаана", која ја најави лидерот на Демократската партија на Албанците, Мендух Тачи, се чини дека целосно се реализира. Таков збир на нерегуларности, проследени со убиство, пукање, киднапирање и што уште не, требаше (ако веќе мораше) да се случат во раните деведесетти години на минатиот век, кога Република Македонија се сметаше за млада демократија. Но, проектирањето на една ваква слика во 2008 година, кога нашава земја се наоѓа пред портите на Европската унија, е навистина срамно, без оглед на тоа што главните нерегуларности беа направени од страна на албанските гласачи, кои во битката за превласт очигледно не избираа средства и начин. Некои отидоа дотаму што се дрзнаа тоа да го прават и пред очите на меѓународната заедница која, како што подоцна соопшти, буквално била шокирана од нивната смелост!

Неспорен е ривалитетот меѓу ДПА и ДУИ, но прашањето е до каде може истиот да оди? Исто како што е неспорна и желбата да се освои власта, но дали по секоја цена? Локалната власт отсекогаш била предизвик за албанските партии, кои токму преку локалната власт најмногу сакаат да си ги одмерат силите меѓу себе. Веројатно ништо поразлично нема да биде и на овие избори, со оглед на фактот дека на албанската политичка сцена нештата се значително изменети, пред сè, затоа што партијата на Ахмети, ДУИ, која на последните избори речиси целосно ја освои локалната власт, на претстојните избори ќе настапува како владејачка, а ДПА се движи во обратен правец, односно од власт во опозиција! И токму оваа ситуација дава слика дека можеби повторно ќе имаме бурни избори, се разбира, доколку власта, односно полицијата не одлучи навреме да ги спречи!



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 900 до 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0781 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA